

Прва помош



За безбедно
работно место



Средство за испирање на очи
Фластери
Кутија за прва помош

plum

Оптимална безбедност. Безбедност. Прва помош.

Со помош на решението за Прва помош на Plum можно е да се минимизира бројот на несреќи на работното место, нивните лоши последици и помага за ефикасно работење на вашите вработени и компанијата



При секојдневната работа може да дојде до најразлични незгоди. Во овие ситуации важно е првата помош да биде брза и професионална. Со помош на големиот избор на наши производи Ви овозможуваме лесно да можете да постапите во случајна мали исеченици, повреди, оштетување на очите, и сето тоа на хигиенски, сигурен начин заедно со вашите соработници. Нашата кутија за прва помош гарантира дека помош та секојпат ќе Ви биде при рака и во случај на мали повреди.

РЕШЕНИЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОТРЕБИТЕ НА ВАШЕТО РАБОТНО МЕСТО.

Ви нудиме широк избор на производи за прва помош, како што се средства за испирање на очи, фластери, паломы за чистење на рани итн. .. Вие едноставно можете да ги изберете производите кои на Вам Ви се потребни на Вашето работно место. Работите во канцеларија? Во лабораторија каде се користат хемикалии? Во фабрика за преработка на храна? Или можеби во работилница за поправање на автомобили? Plum производите можат многу да бидат корисни во било кое деловно опкружување.

” Речиси потполно го
има изгубено видот
поради лабавото црево

Hanstholm Fiskemelsfabrik ја има развиено производната единица, но пред неколку години фабриката го немала на располагање средството за испирање на очи. Поради тоа еден од вработените платил со висока цена: кога едно од цревата станало лабаво и базата влегла во двете очи, речиси целосно го изгубил видот. По незгодата фабриката започнала да обрнува повеќе внимание на начинот на давање на прва помош. »Да би го имале во тоа време средство за испирање на очите, како што е pH Neutral DUO, и оваа незгода би била помалку трагична. Денес на нас ни е веќе при рака« рече раководителот за набавка на компанијата, Ronni Jorgensen.



Зеленото Plum средство за испирање на очи помага при отстранување на прашина и странично тело од очите.

Лесно е да се ракува со шишињата кои го осигуруваат постојаното и нежно испирање на очите.

Правилното користење на средствата за испирање на очи можете да го погледнете на пиктограмот.

Чашата за испирање на очи, направена е од мека пластика и одговара на обликот на очуто. Треба нежно да се стисне пред да се стави на очите. На тој начин затворачот ќе Ви помогне очите да Ви останат отворени за целото време на испирање и се овозможува максимално чистење.

Лесно и брзо се отвора. Со еден единствен потег средството е spremno за употреба.

pH Neutral во сино шише веднаш дава помош дури и во случај повредата на окоото да е предизвикана од надворешна киселина и база.

Економско пакување, рокот на важност може да биде дури и 3 години. Датумот на истекот на рокот е јасно обележан на амбалажа.

Благодарение на ергономското средство за испирање на очи со DUO, истовремено може да се изврши испирање на двете очи. Чашката за испирање овозможува очите да останат отворени за целото време на испирање.

Ние мислиме на се

Зеленото Plum средство за испирање на очи нуди брзо решение за незгодите предизвикани од механички нечистотии. pH Neutral ги неутрализира материјалите од нечистотии и бази.

Имате само две очи – Внимавајте на нив!

Очите се меѓу најважните сетила. Затоа внимавајте на нив! Секој пат се случуваат незгоди. Не можеме секојпат да ги спречиме, но можеме да се подготвиме за итна прва помош. Доколку повредата на очите веќе се случила, секоја секунда е важна! И најмало закаснување може да биде пресудно дали ќе го изгубите видот или не. Затоа е многу битен брзиот пристап на средството за испирање на очи и прва помош.

Единствено решение за испирање на очи

Благодарјќи на нашиот широк избор на производи едноставно можете да го изберете решението кое е најоптимално за Вашата компанија. Одберете место на кое ќе можете да го прицврстите на зидот, директно на Вашето работно место. Или помали средства, лесни за носење, во возило, кутија со алати или кутија за прва помош – можете да го чувате средството за испирање на очи и во специјално изработени торбици околу половината.

Шишињата за испирање на очи имаат **CE** сертификат.

Како да ги избегнеме повредите на очите

Plum средството за испирање на очи и прва помош ја отстранува нечистотијата и прашина од очите, а средството pH Neutral ги неутрализира материјалите од киселини и бази.

Нашите производи се развиени со помош на квалификувани стручни лица за очи. Тоа значи дека за време на изработката на средствата за испирање на очи сме мислеле и на најситните детали. Пиктограмите Ви помагаат за правилно користење. Затвораот овозможува окото да остане отворено за време на испирањето. Течноста на тој начин доаѓа во допир со окото на пригодно место, подеднакво и во оптимални количини.



Plum средство за испирање на очи е лесно да се употреби ако се случила несреќа.



Свртете го затвораот во правец на стрелките се додека не се отвори шишето.



Наклонете се малку, притиснете го шишето и започнете со испирање.



После тоа окото може да се испере и ако малку се наклоните напред.

План на прва помош во случај на повреда на очите

1	2	3	4
Го дефинираме видот на повредата	Го одбираме соодветното средство за испирање	Продолжуваме со испирање	Да се испере окото според упатството
Надворешни материјал прашина, чад, парчиња од дрво и метал	Plum средство за испирање на очи и прва помош	Plum средство за испирање на очи прва помош	Да се мие окото се додека не се отстрани нечистотијата.
Киселина	pH Neutral	Plum средство за испирање на очи и прва помош	Да се мие окото со pH Neutral средството околу 2 минути, потоа се продолжува со Plum средството за испирање на очи и прва помош (физиолошки раствор на соли) се додека да отидеме на лекар
База	pH Neutral	Plum средство за испирање на очи и прва помош	Да се мие окото со pH Neutral средството околу 2 минути, потоа се продолжува со Plum средството за испирање на очи и прва помош (физиолошки раствор на соли) се додека да отидеме на лекар
Останати хемикалии	Plum средство за испирање на очи и прва помош	Plum средство за испирање на очи и прва помош	Да се мие окото додека се отиде на лекар.

Секогаш да бидеме сигурни дека млазот на течноста во средството за испирање на очи да биде рамномерен кога доаѓа во допир со очите. Доколку се повредени и двете очи, го користиме средството DUO.



Единствено решение

Во моментот не постои решение слично на Plum DUO средството за испирање на очи. Од сега не треба да се грижите кое око да го спасите!

Скоро **50%** повредите на очите се однесуваат на двете очи.

Резултатите од истражувањето покажуваат дека 50% од повредите на очите настанати од хемикалии истовремено се однесуваат на двете очи. DUO средството за испирање на очи Ви помага да се подготвите за слични опасности.

Затворачот го овозможува оптималното испирање

Времето е многу битно доколку се работи за повреди предизвикани од хемикалии.

Сериозноста на повредите зависи од концентрацијата на киселини и бази, но битно е и временското траење на контактот со окото. Затоа оптималната прва помош мора што побрзо да ги неутрализира штетните материјали.

DUO затворачот е изграден на тој начин да одговара на обликот на окото т.е да овозможи окото да остане отворено во текот на испирањето – на тој начин овозможувајќи еднакво испирање и соодветно време на траење на испирањето.

Plum средствата за испирање на очи и прва помош се употребуваат еднократно. Само на тој начин може да се гарантира нивната стерилност.



Средство за испирање на очи во случај на механички повреди

Plum средството за испирање на очи и прва помош го елиминира неугодниот осет, и болката предизвикана од туѓи материјали и нечистотии, помагајќи го спречувањето на последиците.

Секакви туѓи материјали лесно можат да дојдат во контакт со окото. Прашина, нечистотии од воздухот или боја на дланките... Опасноста е поголема на работните места каде парчиња од дрва и метали можат да дојдат во допир со очите, во текот на користење на уредот и средствата за работа.

Дури и најмала нечистотија може да биде инвонредно неудобна. Без соодветна нега и мали повреди може да предизвикаат воспалување на окото, рожницата и шареницата. Во колку извршите испирање веднаш по повредата, можете да го спречите воспалението т.е туѓите материјали да останат во окото.

Plum средството за испирање на очи и прва помош содржи стерилан раствор на натриум хлорид од 0,9%, овозможувајќи еднакво и нежно испирање на очите. Во изборот на нашите производи можете да го земете и најмалото шише, лесно за ракување, кое секогаш можете да го носите со Вас и поголемо, кое може да се прицврсти на сид и кое помага веднаш да може да се даде помош во случај на повреди на работното место.



200 ML

PLUM средство за испирање на очи и прва помош

Ова мало шише, лесно за ракување собира и во најмалиот џеб од палтото. Средството за испирање на очи содржи стерилан раствор на натриум хлорид од 0,9%. Шишето може да се чува во специјална торбичка околу половината, во кутијата за прва помош или за алати.

Време на испирање:	отп. 2 минути
Тран. на пакување:	10 x 200 ml
Број на артиклот:	4691



500 ML

PLUM средство за испирање на очи и прва помош

Средството за испирање на очи со стерилан раствор на натриум хлорид од 0,9%, во шише лесно за ракување. Може да се употреби посебно, но и за дополнување на кутијата. Со штитник за прачина.

Време на испирање:	отп. 5 минути
Тран. на пакување:	12 x 500 ml
Број на артиклот:	4604



1000 ML

PLUM средство за испирање на очи и прва помош

Средството за испирање на очи со стерилан раствор на натриум хлорид од 0,9%. Благодарее на изданието од 1000 ml, овозможува подолготрвено на траење на испирањето. Може да се употреби посебно или за дополнување на кутијата. Со штитник за прачина.

Време на испирање:	отп. 10 минути
Тран. на пакување:	6 x 1000 ml
Број на артиклот:	4707



500 ML

PLUM средство за испирање на очи и прва помош **DUO**

Средство за испирање на очи со стерилан раствор на натриум хлорид од 0,9%, во шише лесно за ракување. DUO овозможува истовремено испирање на двете очи. Може да се употреби посебно или за дополнување на кутијата.

Време на испирање:	отп. 2 минути
Тран. на пакување:	6 x 500 ml
Број на артиклот:	4861



1000 ML

PLUM средство за испирање на очи и прва помош **DUO**

Средството за испирање на очи со стерилан раствор на натриум хлорид од 0,9%, во шише лесно за ракување. Благодарее на пакувањето од 1000 ml, се овозможува подолготрајно испирање. DUO овозможува испирање на двете очи. Може да се употреби посебно или со дополнување.

Време на испирање:	отп. 5 минути
Тран. на пакување:	6 x 1000 ml
Број на артиклот:	4800



3 X 500 ML

PLUM средство за испирање на очи и прва помош

Практично идание на средства за испирање на очи со 3 пакувања шишенца од 500 ml, кои содржат стерилан раствор на натриум хлорид од 0,9%. Кутијата е лесна за носење, можете да ја понесете и во автомобил додека стигнете кај лекарот. Шишенцата може да се употребуваат и посебно и со дополнување.

Време на испирање:	отп. 15 минути
Тран. на пакување:	4 x 3 x 500 ml
Број на артиклот:	4620

Испирање на очи во случај на повреди од хемикалии

pH Neutral ги
неутрализира
киселините и базите
т.е ги елиминира од
очите со испирањето.
Докажана ефикасност!

Важни информации!

Во случај на повреда на очите предизвикана од хидроген флуорид ни самиот pH Neutral, ниту само Plum средст за очи и прва помош може да се користи. Тие можат да го неутрализираат и да го исперат натриум флуоридот од очите, но не можат да спречат јака повреда. Обратите се на лекар доколку имате слична повреда.

Правилна употреба на

pH NEUTRAL

pH Neutral средството за испирање на очи го осигурува испирањето во рок од 2 минути, во случај на очни повреди предизвикани од хемикалии, киселини и бази. Употребете го pH Neutral за неутрализирање на киселините и базите т.е за враќање на природната pH вредност на окоото. Потоа продолжете со испирање со помош на Plum средството (стерилен раствор од 0.9%), додека не отидете кај лекарот.

Секаде има опасни материјали

Има работни места и индустрија каде работниците се изложени на опасности повеќе од вообичаено, што се однесува на повредите од хемикалии. На пример, во различни хемиски фабрики, во индустријата за рециклирање, фабриките за цемент и на градилиштата или на подрачјата на петрохемиската индустрија, т.е. во прехранбената и хартиената индустрија. Во текот на подготовката и чистењето често користат материјали од киселини и бази. Секојпат можат да се случат повреди: доволно е едно лабаво црево или експлодиран акумулатор за да настане повреда. И поради тоа, секојпат при рака имајте го pH Neutral средството за очи! Само неколку секунди можат да бидат пресудни

Киселината и базата го оштетуваат ткивото и структурата на кожата. Тежината на повреди зависи од повеќе фактори:

- Концентрација на хемикалии, материјалите од киселини и бази може да предизвикаат сериозни повреди.
- Температура, колку е повисока температурата толку е посериозна повредата.
- предизвикана од хемикалијата
- Временска експозиција, колку е подолго хемикалијата во допир со кожата или очите, толку е посериозна повредата.

Во случај на повреда на очите предизвикани од хемикалии многу е важно да ги - неутрализираме што побрзо и да постигнеме вредност од 7.4 pH, која одговара на природната pH вредност на очите. Дури и неколку секунди може да бидат пресудни: киселината или базата по можност треба да се неутрализираат пред да ја допрат рожницата. Таму каде може да се ојави опасност од повреда на очите, важно е точност за испирање на очите да биде:


- Лесно достапна
- Спремна за брза и лесна употреба
- Ефикасна

Средството за испирање на очите мора да биде ефикасно

pH Neutral е фосфатен раствор од 4.9%, кој брзо и ефикасно ги неутрализира материјалите од киселини и бази. Хидроген фосфат ја дава ефикасната помош против киселини, додека дихидроген-фосфат ја неутрализира базата. Ефикасноста на pH Neutral средствата за испирање на очи ги потврдува научните истражувања.

Ја тестиравме ефикасноста на pH Neutral против јаки киселини и бази и ја споредуваме со основното средство за испирање на очи кое содржи раствор на натриум хлорид од 0.9%. Тестот покажал дека pH Neutral за кратко време може да ги неутрализира киселините и базите, т.е. да ја врати во нормала pH вредноста на окоото. Основното средство за испирање на очите исто може да ги разрежи хемикалиите ублажувајќи ја болката, но не може да влијае многу на pH вредноста. (1. слика).

1-слика: Неутрализација на јаките киселини и бази



1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kaninchenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.

All documentation is available on request.



200 ML PH NEUTRAL

Ова мало шише, лесно за ракување, го собира во секој џеб. Средството за испирање на очи содржи стерилен фосфатен раствор кој брзо ги неутрализира киселините и базите. Шишето може да се чува во специјална кутија во автомобилот или во кутија за алати.

Време на испирање:	отп. 2 минути
Тран. на пакување:	10 x 200 ml
Број на артиклот:	4752



500 ML PH NEUTRAL DUO

Средство за испирање на очи со 4.9% фосфат, кој брзо ги неутрализира киселините и базите. Благодарение на DUO и двете очи можат истовремено да се чистат, така да се препорачува на работните места каде постои опасност и двете очи да се повредат.

Време на испирање:	отп. 2 минути
Тран. на пакување:	6 x 500 ml
Број на артиклот:	4801



1000 ML PH NEUTRAL

средство за чистење на очи со млаз

Средство за чистење на очи со 4.9% стерилен фосфат кој брзо ги неутрализира хемикалите од киселини и бази. Може да се употреби посебно на работните места, лесно може да се чува во кутија со алати или на сидот. Со штитник за прашина.

Време на испирање:	отп. 2 минути
Тран. на пакување:	6 x 1000 ml
Број на артиклот:	4746



” Повреди на очите предизвикани од хемикалии се случуваат кога најмалку очекуваме...

pH Neutral DUO го спасил видот на работникот од француската компанија SITA. Се занимаваат со рециклирање на пластика – како што се шишенца со средства за чистење. Токму такво нагрizuвачко средство од такво шишенце дошло во контакт со очите на работникот. Меѓутоа, pH Neutral DUO веднаш успеал да го неутрализира штетното дејство и тоа истовремено во двете очи. Работникот уште следниот ден може да продолжи со работа, без оштетување на видот.



Кутија за прва помош за испирање на очи во случај на механички повреди

Сидната кутија за прва помош е лесна за користење и веднаш дава помош во случај на повреда

PLUM DUO BOX

за испирање на очи

Сидната кутија за испирање на очи, отпорна на прашина, од полистирен, 2 x 1000 ml Plum средство за испирање на очи и прва помош. Се користи на работни места каде постои опасност од механички повреди на очите, прашина и нечистотии.

Време на испирање:	10 min
Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	4816
Димензии:	357 x 252 x 116 mm

Дали е за Вас сериозна работа давањето на прва помош? Повредите се случуваат неочекувано – тогаш е веќе касно во орманот да се бара кутијата за прва помош, таа е веднаш потребна!

Благодарение на кутиите, средствата потребни за давање на прва помош се лесно достапни. Можете да одбирате помеѓу отворени и затворени кутии за прва помош. Последните се практични воглавно за работни простори каде има многу прашина, поради хигиенски услови.

Важно: Надвор од кутиите секогаш треба да држиме при рака уште неколку шишенца во случај на незгода да можеме да продолжиме со испирање додека да отидеме кај лекар.



PLUM средство за испирање на очи и прва помош во кутија
200 ml Plum средство за испирање на очи и прва помош во кутија. Кутијата од картон го штити шишето од нечистотии, но лесно се отвора кога е потребно. Лесно за дополнување на кутијата за испирање на очите или мобилните работни места (на пример автомобилите).

Време на испирање:	отп. 2 минути
Тран.пакување:	10
Број на артиклот:	4695
Број на артиклот на сидната рачка:	955904
Димензии:	58 x 58 x 163 mm



PLUM STANICA за испирање на очи во кутија
500 ml Plum средствата за испирање на очи со сидна рачка, во кутија. Кутијата од картон го штити шишето од нечистотии но лесно се отвора, доколку е потребно. Лесно за брзо и едноставно испирање на работните места каде има многу прашина.

Време на испирање:	отп. 5 минути
Тран.на пакување:	12
Број на артиклот:	4609
Број на артиклот за дополнување:	4605
Број на артиклот на сидната рачка:	955904
Димензии:	79 x 79 x 214 mm



PLUM кутија за испирање на очи **DUO**
Сидната кутија за испирање на очи со 1000 ml Plum DUO средство за испирање на очи. Многу лесно за мали или мобилни работни места каде истовремено е потребно испирање и на двете очи.

Време на испирање:	отп. 5 минути
Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	4802
Димензии:	375 x 180 x 95 mm



PLUM кутија за испирање на очи во кутија

Сидната кутија за испирање на очи, отпорна на прашина од полистирена, со 2 x 500 ml Plum средството за испирање на очи и прва помош. Извонредно лесно на валкани места каде има прашина или за мобилни работни кутии.

Време на испирање:	отп. 10 минути
Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	4650
Димензии:	280 x 230 x 110 mm

Можете да го вградите и заедно со единица за греење.

Број на артиклот:	4649
-------------------	------

Лесно се прицврстува Секоја сидна кутија лесно може да се прицврсти и содржи пиктограм на кои е наведена правилната употреба на производот.



PLUM кутија за испирање на очи. Сидната кутија со 500 ml Plum средството за испирање на очи и прва помош. Многу лесно за мали и мобилни работни кутии.



PLUM кутија за испирање на очи **MAXI**
Сидна кутија со 2 x 1000 ml Plum средство за испирање на очи и прва помош. Многу лесно за мали или мобилни работни кутии каде и долго испирање на очи ќе биде потребно. Со штитник за прашина.



PLUM средство за испирање на очи. Сидна кутија со 2 x 500 ml Plum средство за испирање на очи. Многу лесно за чиста работна средина каде нема прашина но постои опасност од механички повреди на очите.

Време на испирање:	отп. 5 минути
Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	4611
Димензии:	300 x 170 x 80 mm

Време на испирање:	отп. 20 минути
Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	4708
Димензии:	375 x 260 x 95 mm

Време на испирање:	отп. 10 минути
Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	4694
Димензии:	290 x 228 x 80 mm



Доколку ненадејно пукне црево полно со течност под притисок или цревето стане лабаво... и поради тоа се ослободат материјали со нагривачко дејство. Најчесто повредите се предизвикани од хемикалии и на тој начин се случуваат. Доколку хемикалијата дојде во допир со очите секоја секунда е битна, доколку не сакате да го изгубите видот!

Кутии за испирање на очи за повреди предизвикани од хемикалии

Благодарение на **combi box** можете да се подготвите на помали и по сериозни повреди предизвикани од хемикалии.

Заедничката моќност на средството за прва помош Plum и средството за испирање на очи **PH NEUTRAL**

Доколку киселите или алкалните материјали дојдат во допир со окото, препорачуваме комбинирано испирање – прво со pH Neutral, па со Plum средството за прва помош и испирање на очи. Поради тоа го направивме изборот на combi box-, а благодарение на тоа веднаш може да се почне со неутрализација на хемикалиите кое стигнале до окото, така што со физиолошки раствор на соли може да се продолжи со испирање се додека не отидеме на лекар.

Доколку работите воглавно со течни хемикалии, Ви го препорачуваме pH Neutral DUO, бидејќи на тој начин се овозможува истовремено испирање на двете очи.

Отворениот дозатор на средство за испирање на очи го препорачуваме за чисти работни места без прашина – на пример за лаборатории. Затворените дозатори се изработени за валкани работни места каде има прашина. Секој дозатор може да се прицврсти посебно, кој содржи огледало и пиктограм. На пиктограмот се гледа правилната употреба на производот.



PH NEUTRAL средство за испирање на очи во кутија
200 ml pH neutral средство за испирање на очи во кутија. Кутијата од картон го штити шишето од нечистотии и лесно може да се отвори ако е потребно.. Брзо ги неутрализира хемикалиите од киселини и бази. лесно за дополнување на дозаторот но практично и за мобилен работни дозатори, возила.

Време на испирање:	отп. 2 минути
Трансп.на пакување:	10
Број на артиклот:	4755
Број на артиклотна зидната рачка	955904
Димензии:	58 x 58 x 163 mm



QUICKCLEAN за чистење на рани со сидна рачка
Кутијата содржи 40 парчиња паломы за чистење на рани, со кои може да дезинфицираме помали исеченици и повреди. Содржи и сидна рачка, така да лесно може да се смести и во близина на обавување на работата. Секоја палома е посебно пакувана, потопена со стерилна вода. Големината на паломата е 130 x 200 mm.

Трансп.на пакување	6 x 40
Број на артиклот:	5550
Димензии:	150 x 80 x 64 mm



Дозатор за прва помош
Зидниот дозатор со средство за испирање на очи и прва помош, дозатор со фластери, паломы за чистење на рани, огледало и пиктограм.
СОДРЖИНА: Број на артиклот:
1 x 500 ml Plum средство за испирање на очи и прва помош 4604
1 x 40 QuickClean паломы за чистење на рани 5551
1 x QuickFix дозатор на еластични фластери, со 90 фластери 5507

Транс.на пакување:	1
Број на артиклот:	5101
Димензии:	300 x 515 x 85 mm



PLUM COMBI-BOX DUO

Зидниот дозатор од полистирен, кој е отпорен на прашина со 500 ml pH Neutral DUO средство за испирање на очи и 500 ml Plum DUO средство за испирање на очи и прва помош. Посебно е значајно во работното опкружување каде има многу прашина, во фабриките каде се случуваат многу истовремени повреди на двете очи. Со помош на Combi Box Duo можете да се подготвите на механички повреди исто како и на оние кои се предизвикани од хемикалии.

Време на испирање:	
pH Neutral	2 минути
Стерилен раствор на соли	2 минути
Тран.на пакување:	2
Број на артиклот:	4862
Димензии:	280 x 230 x 110 mm



PLUM COMBI-BOX DUO MAXI

Сиден дозатор од полистирен, отпорен на прашина со 500 ml pH Neutral DUO средство за испирање на очи и 1000 ml Plum DUO средство за испирање на очи прва помош. Посебно е значајно во работното опкружување каде има многу прашина, во објектите каде истовремено можат да се случат повреди на двете очи. Со помош на Combi Box Duo можете да се подготвите на механички повреди исто како и на оние кои се предизвикани од хемикалии.

Време на испирање:	
pH Neutral	2 минути
Стерилен раствор на соли	2 минути
Тран.на пакување:	2
Број на артиклот:	4810
Димензии:	357 x 252 x 116 mm



PLUM COMBI-BOX

Сиден дозатор од полистирен отпорен на прашина со 200 ml pH Neutral средство за испирање на очи и 500 ml Plum средство за испирање на очи и прва помош. Посебно е значајно во работното опкружување каде има многу прашина во фабриките каде истовремено можат да се случат повреди истовремено на двете очи.

Време на испирање:	
pH Neutral	2 минути
Стерилен раствор на соли	5 минути
Тран.на пакување:	2
Број на артиклот:	4787
Димензии:	280 x 230 x 110 mm

Мошност за вградување заедно со единица за греење

Број на артиклот: 4664



PH NEUTRAL Дозатор за испирање на очи со млаз

Сиден дозатор со 1000 ml pH Neutral средство за испирање на очи, кое брзо ги неутрализира киселините и базите. Лесно може да се прицврсти на сидот на работното место. Со заштитник од прашина.

Време на испирање:	2 минути
Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	4741
Димензии:	300 x 160 x 95 mm



PLUM COMBI-STATION

Сиден дозатор со 200 ml pH Neutral и 500 ml Plum средство за испирање на очи и прва помош. Претставува добар избор за работни места каде механичките повреди на очи можат да се случат како и оние предизвикани од хемикалии.

Време на испирање:	
pH Neutral	2 минути
Стерилен раствор на соли	5 минути
Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	4773
Димензии:	290 x 228 x 80 mm



PLUM COMBI-STATION DUO

Сиден дозатор со 500 ml pH Neutral Duo 1000 ml Plum DUO средство за испирање на очи и прва помош. Посебно е значајно во работната средина каде постои опасност од незгоди предизвикани по механички пат или од хемикалии, каде истовремено можат да се случат повреди на двете очи.

Време на испирање:	
pH Neutral	2 минути
Стерилен раствор на соли	5 минути
Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	4803
Димензии:	375 x 250 x 95 mm

Quick FIX

ЕДИНСТВЕН

QUICKFIX SISTEM за дозирање

- Овозможува брз и видлив пристап на фластери. и ампули. за испирање на очи.
- Фластерот изваден од дозаторот веднаш е спремен за употреба.
- Секој фластер е посебно пакуван.
- Лесно се користи, може и сам со една рака.
- Дозаторот може било кога повторно да се наполни
- Веднаш може да се забележи ако дозаторот е празен.
- Лесно може да се запре мало крварење без валкање на другите фластери.
- Лесно може да се најде место за дозатор со помала големина било каде
- Дозатор со полица на која можеме да чуваме и други средства.
- Дозаторот може да се заклучи со клуч.



QUICKFIX - Еластичен

Сиден дозатор со 90 парчиња еластични фластери. Фластерите се направени од специјален материјал кој одговара на кожата – овозможувајќи нејзино дишење.



QUICKFIX – Водоотпорен

Сиден дозатор со 90 парчиња водоотпорни фластери, изработени специјално за влашна работна средина. Фластерите се направени од специјален материјал кој одговара на кожата – овозможувајќи нејзино дишење.



QUICKFIX – Мешан

Сиден дозатор со 45 парчиња еластични и 45 парчиња водоотпорни фластери. Две врсти на фластери се прилагодуваат на промената на работната средина.

Тран.на пакување:	1	Тран.на пакување:	1	Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	5502	Број на артиклот:	5501	Број на артиклот:	5507
Број на артиклот на дополнување:	5512	Број на артиклот на дополнување:	5511	Број на артиклот на дополнување:	5512 & 5511
Димензии на дозаторот:	135 x 230 x 32 mm	Димензии на дозаторот:	135 x 230 x 32 mm	Димензии на дозаторот:	135 x 230 x 32 mm
Димензии на фластерот:	72 x 25 mm	Димензии на фластерот:	72 x 25 mm	Димензии на фластерот:	72 x 25 mm

QuickFix е брза помош во случај на мали, секојдневни повреди

Со сидниот дозатор многу време може да се заштеди. Само залепете го фластерот и можете да продолжите со работа!

Брза и хигиенска помош во случај на мали повреди. мали повреди секој ден можат да се случат на работното место. Кај малите повреди доволен е и еден фластер. Одберете фластер кој одговара на Вашето работно место – или негова комбинација што одговара! Нудиме решение за работници за основна или влажна работна средина, дури и за прехранбената индустрија. Не губете време: извадете го фластерот од дозаторот, залепете го и можете да продолжите со работа! QuickFix брзо, хигиенски и ефикасно го решава проблемот.



Извадете го фластерот од дозаторот.
Тој е веднаш подготвен за користење...



...и лесно може да се залепи со една рака.



QUICKFIX – со вградени метални влакна
Сиден дозатор со 90 парчиња фластери со метални влакна кои со детектор можат да се идентификуваат. Изработени се специјално за прехранбената индустрија. Фластерите се направени од материјали кои одговараат на кожата – на тој начин го овозможуваат дишењето на кожата.



QUICKFIX LONG - Еластичен
Сиден дозатор со 60 парчиња долги, еластични фластери, кои одговараат на површината на кожата. Неколку пати можат да се завиткаат околу прстот, овозможувајќи да останат на место за време на работата. Фластерите се направени од материјали кои одговараат на кожата – овозможувајќи го дишењето на кожата.

Можете да бирате помеѓу
3 врсти и **2** големини

Еластични фластери

Фластери од материјали кои одговараат на кожата. Одговараат на површината на кожата и подвижноста на рацете.

Водоотпорни фластери Водоотпорни фластери за работници во влажна работна средина.

Фластери со метални влакна

Фластери со метални влакна изработени специјално за прехранбената индустрија. Благодарение на бојата и вградените метални влакна лесно може да се идентификува со погледот и со детектор за метал.

QUICKFIX LONG

Многу долги фластери. Неколку пати може да се завиткаат околу прстот, на тој начин овозможувајќи фластерот да остане на место за време на работата.



QUICKFIX LONG – со метални влакна

Сиден дозатор со 60 парчиња сини фластери со метални влакна, кои со детектор можат да се идентификуваат. Изработени се специјално за прехранбената индустрија. Неколку пати можат да се завиткаат околу прстот, овозможувајќи да останат на место за време на работата. Фластерите се направени од материјали кои одговараат на кожата.

Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	5503
Број на артиклот за дополнување:	5513
Димензии на дозаторот:	135 x 230 x 32 mm
Димензии на фластерот:	72 x 25 mm

Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	5528
Број на артиклот за дополнување:	5508
Димензии на дозаторот:	135 x 230 x 32 mm
Димензии на фластерот:	120 x 20 mm

Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	5529
Број на артиклот за дополнување:	5509
Димензии на дозаторот:	135 x 230 x 32 mm
Димензии на фластерот:	120 x 20 mm



QUICKFIX & RINSE

Систем за дозирање со 5 парчиња ампули за испирање на очи, кој може да се прицврсти на сид, ампулата содржи стерилен раствор на соли од 0.9%; т.е со 45 парчиња еластични фластери. Системот за дозирање нуди единствена, брза и хигиенска помош во случај на мали повреди (иритација на очи, мали рани, исеченици).

Тран.на пакување: 1
 Број на артиклот: 4631
 Број на артиклот за дополнување: 5512
 Димензии на дозаторот: 190 x 230 x 32 mm



Ампули со мала големина за мали повреди

QuickRinse е економично решение во случај на мали повреди на очите.



QUICKRINSE

Систем на дозатор со 10 парчиња ампули за испирање на очи кои може да се прицврстат на сид, ампулите содржат стерилен раствор на соли од 20 ml и 0.9%; т.е со 45 парчиња еластични фластери. Системските дозирања нудат единствена, брза и хигиенска помош во случај на мали повреди на очи, предизвикани на пример од прашина, нечистотии или како што е чувство на суво око за време на работата.

Тран.на пакување: 1
 Број на артиклот: 4632
 Број на артиклот за дополнување: 5160
 Димензии на дозаторот: 135 x 230 x 32 mm

QUICKRINSE – за брзо испирање!

Окото е едно од најосетливите органи. Чувството на суво око или иритација може да биде неудобна, за време на работата. Може да предизвика дури и болка или осетливост на светлина, што ја спречува работата. QuickRinse помага во враќање на осетливоста на балансот.


Секоја ампула содржи 20 ml раствор за испирање на очи со кој може да се намали чувството на суво око или иритација предизвикана од мали нечистотии (на пример прашина). Комбинација на QuickFix & Rinse овозможуваат фластерите и ампулите за испирање на очи да бидат секојпат при рака.

Секојпат при рака

Практично решение

- земете ја првата помош со Вас!

Нашите фластери и ампули за испирање на очи се достапни во практично транспортно издание. Имајте ги секојпат при рака: во кутија за алати, во возило, во торба, во џепот од палтото или во основната кутија за прва помош. На тој начин секојпат можете да бидете подготвени за мали, неочекувани повреди кои се случуваат секојпат кога најмалку се надеваме.



QUICKFIX MINI

Малиот пакет од практичното издание со 30 парчиња на еластични фластери. Лесно можете да го однесете било каде би Ви бил потребен фластер. Секој фластер е посебно спакуван и веднаш спремен за употреба. Фластерите се направени од материјали кои се прилагодени на кожата, одговарајќи на нејзината површина и овозможувајќи и слободно да дише.

Тран.на пакување: 30 x 30
Број на артиклот: 5504
Димензии на фластерот: 72 x 25 mm



QUICKRINSE MINI

Пакет од практично издание со 4 парчиња ампули за испирање на очи, од кои секоја содржи 20 ml стерилан раствор на натриум хлорид од 0.9%. Со нивна помош се ублажува осетот на суво око или иритацијата предизвикана од прашина или нечистотии. Ампулите може лесно, со еден потег да се отворат и веднаш да се употребуваат. Благодареејќи на малото пакување на QuickRinse Mini можете да го однесете било каде

Тран.на пакување: 5 x 4
Број на артиклот: 4619



Торбица околу половина за шише од 200 ML

Практичен додаток на работната униформа. Лесно се отвора и овозможува првата помош секојпат да биде при рака. Било кое средство за испирање на очи од 200 ml сигурно и хигиенски може да се чува во неа.

Тран.на пакување: 10
Број на артиклот: 4692

QuickSafe – брза и единствена прва помош, веднаш

Можете да бидете мирни: секогаш ќе биде при рака кога е потребно.

Приспособување на дозаторот за прва помош

Наполнете го дозаторот за прва помош со производи кои одговараат на потребите на Вашето работно место! Средството за испирање на очи, за испирање на нечистотии. pH Neu-tral, за неутрализирање на материјали од киселини и бази. Фластер, кој одговара работната средина. Гел за изгореници, кој помага во случај на лесни, помалку сериозни изгореници. Средството за испирање на очи за суви, иритирани очи. Паломы за чистење на рани, за мали повреди. Компресивен завој за хитно давање на прва помош во случај на сериозни повреди. Сето тоа под провидниот прозор, за веднаш да видите каде се наоѓа производот кој што Ви е потребен на Вас.

” Најважните средства треба секогаш да Ви бидат пред очите.

Spaencom A/S се занимава со производство на бетонски елементи. Компанијата го одбрала Plum QuickSafe да би овозможила сигурна работна средина за 500 вработени. “Го избравме Plum QuickSafe, за лесно да го прилагодиме дозаторот за прва помош спрема потребите на поединечната работа. На пример на подрачјата каде бетонските елементи ги чисти киселината, на дозаторот ќе го сместиме pH Neutral средството за испирање на очи и растворот од соли. QuickSafe секогаш ги содржи најпотребните елементи и можеме да ги сместиме и во близина на работното место. Така да во случај на повреда помошта веднаш да биде при рака.” Jany Johannsen, Environment and Safety Coordinator





QuickSafe® EMPTY

Изборот е Ваш!

Доколку сакате да ја изберете содржината на дозаторот за прва помош спрема потребите со потполна слобода, возможно е!



Одберете го **QUICKSAFE EMPTY**, и потоа наполнете го со соодветните производи!

Доколку од нашите четири QuickSafe дозатори ниедна не одговара спрема потребите на Вашето работно место, дозаторот за прва помош може дури и 100% да се прилагоди на нив. Тоа ќе го објасниме детално на следниот дозатор. Единствено изберете празен дозатор кој што може да се прицврсти на сид и побарајте ги нашите производи за прва помош кои одгова. на Вашите потреби.

Тран.на пакување: 1
Број на артиклот: 5173
Димензии: 430 x 253 x 92 mm

Помошта е при рака

Лесната достапност ја зголемува сигурноста.

Со помош на QuickSafe- можете да ги поставите најважните производи за прва помош на едно место, така да лесно можете да ги поставите близу местата каде се работи- таму каде што тие ќе бидат најпотребни. Самиот дозатор не зафаќа многу место на сидот од хартија со големина од А3, така да секаде се вклопува.

Благодарение на провидната предна страна, содржината на дозаторот лесно може да се прегледа. Ќе видите кој производ кога треба да го наполните, а пластиката истовремено ги штити производите од прашина и други нечистотии. Хигиенско и елегантно решение.



Прочитајте го **QR KOD** или посетете ја **WWW.PLUM-QUICKSAFE.HU** страницата за најмодерното решение за прва помош



QuickSafe® BASIC

Совршен почеток
QuickSafe Basic Ви нуди потполна слобода: Вие можете да одберете кои производи ќе ги има на Вашите полици.



Имате специјални потреби во врска со дозаторот за прва помош? Основ на целиот QuickSafe состав е Plum средството за испирање на очи и прва помош. QuickSafe Basic, покрај средството за испирање на очи и прва помош содржи и pH Neutral, ампули за испирање на очи и фластери. Во секој случај Вие одлучувате. На првата полица од дозаторот можете да ги наполните производите кои одговараат на потребите на Вашата компанија.

Состав:	Број на артиклот:
2 x 500 ml средство за испирање на очи и прва помош	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse ампули	5160
1 x QuickFix еластичен фластер за дополнување, 45 парчиња на фластери.	5512

Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	5170
Димензии:	430 x 253 x 92 mm



QuickSafe® COMPLETE

Потполно решение
Средството за испирање на очи и прва помош со pH Neutral и ампулите за испирање на очи; компресиониот завој; паломите за чистење на рани; фластерите и гелот за изгореници во случај на лесни изгореници.



Голем избор на производи
QuickSafe Complete овозможува широк круг на решенија за прва помош. Можете да најдете решение од најкритични случаи до потполно мали, секојдневни повреди.

Состав:	Број на артиклот:
18 x QuickCool гел за изгореници	5150
1 x QuickStop компресивен завој	5152
1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm	
20 x QuickClean паломе за чистење на рани	5151
2 x 500 ml средство за испирање на очи и прва помош	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse ампули	5160
1 x QuickFix еластичен фластер за дополнување со 45 парчиња на фластери	5512

Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	5174
Димензии:	430 x 253 x 92 mm



QuickSafe® FOOD INDUSTRY

Решение за прехранбената индустрија. Овој дозатор го наполниме со производи кои се основни во прехранбената индустрија.



Брзо и сигурно решение, вградени метални влакна.

Нашиот дозатор за прва помош, составен за прехранбената индустрија, кантини и ресторани меѓу другото содржи и фластери со метални влакна, паломии за чистење на рани, тел за изгореници и компресивен завој.

Состав:	Број на артиклот:
18 x QuickCool гел за изгорени	5150
1 x QuickStop стерилан завој	5152
1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm	
20 x QuickClean паломии за чистење на рани	5151
2 x 500 ml средство за испирање на очи и прва помош	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
1 x QuickFix фластер со метални влакна 45 парчиња	5513
1 x QuickFix со метални влакна, долг фластер, 30 парчиња.	5509

Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	5175
Димензии:	430 x 253 x 92 mm



QuickSafe® CHEMICAL INDUSTRY

Заштита од повреди предизвикани од хемикалии.

Повредите предизвикани од киселини и бази може да имаат сериозни, дури и по живот опасни материји, доколку не се загрижиме за времето кое одговара за прва помош.



Кога за спас се потребни неколку секунди Доколку на Вашето работно место може да се случат повреди предизвикани од хемикалии, достапноста на средството за испирање на очите е клучно решение. Дозаторот за прва помош, изработен за хемиската индустрија меѓу другото содржи и pH Ne-utral DUO средство за испирање на очи, со кое истовремено може да се случи испирање и на двете очи.

SADRŽAJ:	Број на артиклот:
1 x 500 ml средство за испирање на очи	4861
DUO 1 x 500 ml pH Neutral DUO	4801
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse ампули	5160
1 x QuickFix еластичен фластер, 45 парчиња.	5512

Тран.на пакување:	1
Број на артиклот:	5171
Димензии:	430 x 253 x 92 mm



QUICKSTOP

Компресивниот завој за ефикасно давање на прва помош, во случај на мали повреди или силни крварења. Стерилниот компресивен завој одговара на кожата не се лепи и и дозволува да дише.

Состав:

1 x компресивен завој, 17 x 17 cm

2 x компресивен завој, 12 x 7,5 cm

Тран.на пакување: 6 x 3
Број на артиклот: 5152



QUICKCLEAN паломы за чистење на рани
40 парчиња на паломы за чистење на рани во кутија, за мали рани, исеченици, изгореници. Секоја палома е посебно спакувана и натопена со стерилна вода. Дозаторот за прва помош е лесен за дополнување и има сидна рачка.

Тран.на пакување: 13 x 20
Број на артиклот: 5551



QUICKCLEAN

Паломата за чистење на рани, во кутија за мали повреди, исеченици, гребнатини. Секоја палома е посебно спакувана и натопена со стерилна вода. Може да се користи посебно или за дополнување на QuickSafe дозаторот за прва помош. Кутијата содржи 20 паломы.

Тран.на пакување: 6 x 20
Број на артиклот: 5151



QUICKCOOL

Гел за брза помош во случај на лесни изгореници. Ја лади и ја ублажува болката. Содржи масло од чајно дрво. Може да се користи посебно или за дополнување на QuickSafe дозаторот за прва помош. Кутијата содржи 18 парчиња.

Тран.на пакување: 6 x 18
Број на артиклот: 5150

Не заборавате на дополнување

На следните производи можете да извршите дополнување на залихите за прва помош.

Било која кутија за прва помош или дозатор на фластери на QuickFix лесно можете да го наполните со следните наши производи. Дури и новите производи можете да им додадете од постоечката кутија за прва помош. Секоја кутија може еластично да се подеси, а ние поради тоа можеме да понудиме решение кое одговара на потребите на Вашата компанија.



QUICKFIX водоотпорен за

– за дополнување

45 парчиња на водоотпорни фластери кои се изработени специјално за влажни работни места. Фластерите се направени од специјални материјали кои одговараат на кожата-овозможувајќи и да дише.

Тран. на пакување: 6 x 45
Број на артиклот: 5511
Димензии на фластерите: 72 x 25 mm



QUICKFIX Еластичен

– за дополнување

45 парчиња на еластични фластери кои одговараат на површината на кожата и подвижноста на рацете. Фластерите се направени од специјални материјали кои одговараат на кожата- овозможувајќи и да дише.

Тран. на пакување: 6 x 45
Број на артиклот: 5512
Димензии на фластерите: 72 x 25 mm



QUICKFIX со метални влакна

– за дополнување

45 парчиња сини фластери со метални влакна, кои со детектор можат да се откријат. Направени се специјално за прехранбената индустрија. Фластерите се направени од материјали кои одговараат на кожата- овозможувајќи и да дише.

Тран. на пакување: 6 x 45
Број на артиклот: 5513
Димензии на фластерите: 72 x 25 mm



QUICKFIX LONG еластичени

– за дополнување

30 парчиња долги, еластични фластери кои одговараат на површината на кожата. Неколку пати може да се завиткаат околу прстот на тој начин овозможувајќи фластерот да остане на место за време на работата. Фластерите се направени од материјали кои одговараат на кожата – овозможувајќи и да дише.

Тран. на пакување: 6 x 30
Број на артиклот: 5508
Димензии на фластерите: 120 x 20 mm



QUICKFIX LONG со метални влакна – за дополнување

30 парчиња долги фластери со метални влакна кои со детектор можат да се откријат. Направени се специјално за прехранбената индустрија. Неколку пати може да се завиткаат околу прстот, на тој начин овозможувајќи фластерот да остане на место за време на работата. Фластерите се направени од материјали кои одговараат на кожата.

Тран. на пакување: 6 x 30
Број на артиклот: 5509
Димензии на фластерите: 120 x 20 mm



QUICKRINSE за дополнување

5 парчиња на ампули за испирање на очи, кои содржат 20 ml стерилан раствор на натриум хлорид од 0.9%. Лесни се за дополнување на QuickSafe, QuickFix & Rinse и QuickRinse stanica.

Тран. на пакување: 4 x 5
Број на артиклот: 5160